



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба	Број 6 година XIX 07.05.2015 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
---	--	-------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на квартален извештај за
извршување на Буџетот на општина Чашка за
извештаен период (кумулативно) за квартал од
01.01.2015 до 31.03.2015 година**

Се објавува квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Чашка за извештаен период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/1
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Чашка за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година, до 31.03.2015 година

Општина : **Чашка**
 Извештаен период од: од **01.01.2015** година, до **31.03.2015** година
 Датум на поднесување на извештајот : **30.04.2015**

Приходи - Квартал 4	Буџет за 2015		Дотации за 2015		Самоф.актив. за 2015		Донации за 2015		Кредити за 2015		Вкупно за 2015		Во денари Останува за реализ. до крај
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	60.563.986	10.277.674	56.442.000	15.209.303	4.852.000	2.578.928	0	0	0	0	121.857.986	28.065.905	93.792.081
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	49.273.000	8.638.704	56.442.000	13.842.148	4.852.000	1.779.730	0	0	0	0	110.567.000	24.260.582	86.306.418
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	16.100.000	368.486	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100.000	368.486	15.731.514
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	27.390.986	135.419	0	0	0	0	0	0	0	0	27.390.986	135.419	27.255.567
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.998.231	1.963.590	0	0	0	0	0	0	0	0	15.998.231	1.963.590	14.034.641
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	440.000	45.476	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	45.476	394.524
713 Даноци на имот	7.014.000	373.064	0	0	0	0	0	0	0	0	7.014.000	373.064	6.640.936
717 Даноци на специфични услуги	8.464.231	1.545.050	0	0	0	0	0	0	0	0	8.464.231	1.545.050	6.919.181
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	650.000	28.968	0	0	4.852.000	2.312.471	0	0	0	0	5.502.000	2.341.439	3.160.561
722 Глоби, судски и административни такси	300.000	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	21.300	278.700
723 Такси и надоместоци	100.000	4.100	0	0	4.852.000	2.312.471	0	0	0	0	4.952.000	2.316.571	2.635.429
724 Други владини услуги	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
725 Други неданочни приходи	100.000	3.568	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.568	96.432
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43.915.755	8.285.116	56.442.000	15.209.303	0	266.457	0	0	0	0	100.357.755	23.760.876	76.596.879
741 Трансфери од други нивоа на власт	43.915.755	8.285.116	56.442.000	15.209.303	0	266.457	0	0	0	0	100.357.755	23.760.876	76.596.879
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	16.100.000	368.486	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100.000	368.486	15.731.514
731 Продажба на капитални средства	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	10.100.000	368.486	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	368.486	9.731.514
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :													

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Чашка за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година, до 31.03.2015 година

Општина : **Чашка**
 Извештаен период од: **од 01.01.2015 година, до 31.03.2015 година**
 Датум на поднесување на извештајот : **30.04.2015**

Приходи - Квартал 4	Буџет за 2015		Дотации за 2015		Самоф.актив. за 2015		Донации за 2015		Кредити за 2015		Вкупно за 2015		Во денари Останува за реализ. до крај
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	49.273.000	8.638.704	56.442.000	13.842.148	4.852.000	1.779.730	0	0	0	0	110.567.000	24.260.582	86.306.418
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.676.000	2.265.099	44.793.061	11.000.612	0	0	0	0	0	0	55.469.061	13.265.711	42.203.350
401 Основни плати	6.467.000	1.454.544	32.724.511	8.030.325	0	0	0	0	0	0	39.191.511	9.484.869	29.706.642
402 Придонеси за социјално осигурување	2.375.000	525.963	12.068.550	2.970.287	0	0	0	0	0	0	14.443.550	3.496.250	10.947.300
404 Надоместоци	1.834.000	284.592	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.000	284.592	1.549.408
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	38.000	362.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	38.000	362.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	29.756.000	5.545.829	11.348.939	2.787.536	4.852.000	1.779.730	0	0	0	0	45.956.939	10.113.095	35.843.844
420 Патни и дневни расходи	560.000	69.200	0	0	24.000	0	0	0	0	0	584.000	69.200	514.800
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.057.600	1.495.170	6.865.629	1.806.501	270.000	0	0	0	0	0	14.193.229	3.301.671	10.891.558
423 Материјали и ситен инвентар	2.124.000	183.791	360.000	63.367	3.207.000	1.622.825	0	0	0	0	5.691.000	1.869.983	3.821.017
424 Поправки и тековно одржување	2.940.000	569.471	0	0	260.000	11.327	0	0	0	0	3.200.000	580.798	2.619.202
425 Договорни услуги	4.149.000	607.288	4.039.310	912.110	907.000	116.300	0	0	0	0	9.095.310	1.635.698	7.459.612
426 Други тековни расходи	4.525.400	407.833	84.000	5.558	184.000	29.278	0	0	0	0	4.793.400	442.669	4.350.731
427 Привремени вработувања	8.400.000	2.213.076	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	2.213.076	6.186.924
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	750.000	95.002	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	95.002	654.998
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	750.000	95.002	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	95.002	654.998
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.656.000	669.774	300.000	54.000	0	0	0	0	0	0	6.956.000	723.774	6.232.226
463 Трансфери до невладини организации	850.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	70.000	780.000
464 Разни трансфери	5.806.000	599.774	300.000	54.000	0	0	0	0	0	0	6.106.000	653.774	5.452.226
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	360.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	25.000	335.000
471 Социјални надоместоци	360.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	25.000	335.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	0	675.000
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	0	675.000
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	27.390.986	135.419	0	0	0	0	0	0	0	0	27.390.986	135.419	27.255.567
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.390.986	135.419	0	0	0	0	0	0	0	0	27.390.986	135.419	27.255.567
480 Купување на опрема и машини	470.000	26.280	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	26.280	443.720
481 Градежни објекти	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
482 Други градежни објекти	25.830.986	106.139	0	0	0	0	0	0	0	0	25.830.986	106.139	25.724.847
483 Купување на мебел	100.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.000	97.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
486 Купување на возила	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ :													

Лице за контакт
 Име у презиме и тел.број : Маја Анастасовска

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (печат и потпис)
Горанчо Пановски

Извршување на приходите на буџетската сметка

76.663.986 10.646.160 66.017.826 13,89

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	250.000	22.033	227.967	8,81
711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	150.000	23.443	126.557	15,63
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	40.000	0	40.000	0,00
713111 Данок на имот	1.214.000	142.346	1.071.654	11,73
713113 Данок на имот од правни лица	150.000	0	150.000	0,00
713211 Данок на наследство и подарок	150.000	0	150.000	0,00
713311 Данок на промет на недвижности	5.500.000	230.718	5.269.282	4,19
717111 Комунална такса за привремен престој	0	2.144	-2.144	0,00
717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	699.231	64.000	635.231	9,15
717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	250.000	64.570	185.430	25,83
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	7.000.000	1.414.336	5.585.664	20,20
717134 Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории	15.000	0	15.000	0,00
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште	500.000	0	500.000	0,00
718134 Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	80.000	0	80.000	0,00
722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	300.000	21.300	278.700	7,10
723911 Закупнина од објекти	100.000	3.600	96.400	3,60
723914 Приходи од закупнина на општински имот	0	500	-500	0,00
724112 Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	0	100.000	0,00
724125 Приходи од тендери (јавни нарачки)	50.000	0	50.000	0,00
725939 Останати неданочни приходи	100.000	0	100.000	0,00
725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	0	3.568	-3.568	0,00
731117 Приходи од продажба на општински имот	6.000.000	0	6.000.000	0,00
733118 Надоместок за детални геолошки истражувања	250.000	0	250.000	0,00
733119 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	1.400.000	245.044	1.154.956	17,50
733120 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	900.000	61.987	838.013	6,89
733131 Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште	0	3	-3	0,00
733144 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	7.500.000	61.452	7.438.548	0,82
733145 Надоместок за издавање на согласност И одобрение за потврдување на бесправен објект или оранжер. Изграден на земјоделско земјиште	50.000	0	50.000	0,00
741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт	18.915.905	0	18.915.905	0,00
741113 Трансфери од буџетите на фондовите	3.440.469	0	3.440.469	0,00
741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	2.899.729	-2.899.729	0,00
741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ	21.559.381	5.385.387	16.173.994	24,98

Извршување на приходите од самофинансирачки

4.852.000 2.578.928 2.273.072 53,15

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
723112 Средства за екскурзии	420.000	0	420.000	0,00
723116 Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	3.720.000	1.345	3.718.655	0,04
723119 Други помошни активности во образованието	712.000	2.311.126	-1.599.126	324,60
741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	266.457	-266.457	0,00

Извршување на приходите од дотации

56.442.000 15.209.303 41.232.697 26,95

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	809.303	-809.303	0,00
741120 Блок дотации на општината по одделни намени	56.442.000	14.400.000	42.042.000	25,51

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА	2.260.000	398.777	1.861.223	17,65
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	140.000	31.985	108.015	22,85
404150 Други надоместоци	1.200.000	284.592	915.408	23,72
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	38.000	262.000	12,67
420120 Патување во земјата - патни расходи	80.000	19.200	60.800	24,00
421440 Транспорт на луѓе	20.000	0	20.000	0,00
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	140.000	0	140.000	0,00
464990 Други трансфери	20.000	0	20.000	0,00
471160 Еднократна парична помош и помош во натура	360.000	25.000	335.000	6,94

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	3.026.000	516.641	2.509.359	17,07
401110 Основни плати -функционери	700.000	150.983	549.017	21,57
401310 Персонален данок на доход од плата	65.000	14.341	50.659	22,06
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	2.000	0	2.000	0,00
402110 Основни придонеси за ПИО	170.000	40.764	129.236	23,98
402210 Основни придонеси за здравство	75.000	16.533	58.467	22,04
402220 Основен придонес за професионално заболување	5.000	1.131	3.869	22,62
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	15.000	2.718	12.282	18,12
404110 Надомест за годишен одмор	14.000	0	14.000	0,00
404150 Други надоместоци	80.000	0	80.000	0,00
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	100.000	0,00
420130 Патување во земјата - сместување	40.000	0	40.000	0,00
420140 Патување во земјата - споредни расходи	40.000	0	40.000	0,00
420220 Патување во странство - патни расходи	60.000	0	60.000	0,00
420230 Патување во странство - сместување	60.000	0	60.000	0,00
426210 Расходи за репрезентација	1.400.000	247.615	1.152.385	17,69
464940 Трансфери при пензионирање	0	42.556	-42.556	0,00
464990 Други трансфери	200.000	0	200.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката		Буџет	Реализација	Остаток	%
Е00	ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	36.647.000	7.163.940	29.483.060	19,55
401120	Основни плати - државни службеници	4.000.000	932.577	3.067.423	23,31
401130	Основни плати - други вработени	910.000	231.795	678.205	25,47
401310	Персонален данок на доход од плата	550.000	88.419	461.581	16,08
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	100.000	4.444	95.556	4,44
402110	Основни придонеси за ПИО	1.400.000	309.875	1.090.125	22,13
402210	Основни придонеси за здравство	560.000	125.672	434.328	22,44
402220	Основен придонес за професионално заболување	50.000	8.613	41.387	17,23
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	100.000	20.657	79.343	20,66
404110	Надомест за годишен одмор	240.000	0	240.000	0,00
404150	Други надоместоци	300.000	0	300.000	0,00
420120	Патување во земјата - патни расходи	180.000	50.000	130.000	27,78
420130	Патување во земјата - сместување	40.000	0	40.000	0,00
420140	Патување во земјата - споредни расходи	60.000	0	60.000	0,00
421110	Електрична енергија	3.500.000	818.433	2.681.567	23,38
421130	Ѓубретарина	12.000	2.286	9.714	19,05
421190	Други комунални такси и услуги	5.000	0	5.000	0,00
421240	Течни горива	600.000	0	600.000	0,00
421310	Пошта	200.000	22.812	177.188	11,41
421320	Телефон и телефакс	600.000	184.462	415.538	30,74
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.500.000	330.357	1.169.643	22,02
421420	Регистрација на моторни возила	50.000	0	50.000	0,00
421440	Транспорт на луѓе	550.000	136.820	413.180	24,88
423110	Канцелариски материјали	150.000	19.979	130.021	13,32
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вра	400.000	81.815	318.185	20,45
423210	Материјали за АОП	100.000	0	100.000	0,00
423310	Униформи	30.000	0	30.000	0,00
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	400.000	40.220	359.780	10,06
423710	Средства за одржување на хигиена	50.000	24.046	25.954	48,09
423990	Други материјали	400.000	12.099	387.901	3,02
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни	400.000	57.529	342.471	14,38
424210	Одржување на згради	300.000	0	300.000	0,00
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	220.000	28.228	191.772	12,83
424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	0	50.000	0,00
425110	Изнајмување на канцелариски простор	50.000	0	50.000	0,00
425260	Осигурување на моторни возила	80.000	3.628	76.372	4,54
425290	Други финансиски услуги	15.000	12.600	2.400	84,00
425310	Правни услуги	1.200.000	483.750	716.250	40,31
425360	Плаќање на судски такси	80.000	0	80.000	0,00
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	50.735	149.265	25,37
425990	Други договорни услуги	1.100.000	56.575	1.043.425	5,14
426120	Членарини во домашни организации	220.000	17.645	202.355	8,02
426210	Расходи за репрезентација	0	0	0	0,00
426310	Семинари и конференции	100.000	9.800	90.200	9,80
426410	Објавување на огласи	180.000	37.778	142.222	20,99
426990	Други оперативни расходи	2.500.000	94.995	2.405.005	3,80
427110	Привремени вработувања	8.400.000	2.213.076	6.186.924	26,35
452410	Камата на кредити	750.000	95.002	654.998	12,67
463170	Трансфери до политички партии	50.000	0	50.000	0,00
464910	Плаќање по судски решенија	1.000.000	101.367	898.633	10,14
464990	Други трансфери	2.000.000	455.851	1.544.149	22,79
485420	Надомест за одземен имот	40.000	0	40.000	0,00
493110	Отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централни	675.000	0	675.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
ЕАО КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	2.120.000	29.280	2.090.720	1,38
480140 Купување на информатичка и видео опрема	300.000	0	300.000	0,00
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	70.000	0	70.000	0,00
480190 Купување на друга опрема	100.000	26.280	73.720	26,28
481230 Реконструкција на деловни објекти	100.000	0	100.000	0,00
482920 Изградба на други објекти	600.000	0	600.000	0,00
483110 Купување на канцелариски мебел	100.000	3.000	97.000	3,00
485230 Компјутерски софтвер	130.000	0	130.000	0,00
486110 Купување на моторни возила	720.000	0	720.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.600.000	38.661	1.561.339	2,42
425640 Изработка на просторни и урбанистички планови	500.000	0	500.000	0,00
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.100.000	38.661	1.061.339	3,51

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	480.000	0	480.000	0,00
421440 Транспорт на луѓе	5.000	0	5.000	0,00
423110 Канцелариски материјали	2.000	0	2.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	8.000	0	8.000	0,00
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	30.000	0	30.000	0,00
425990 Други договорни услуги	25.000	0	25.000	0,00
426990 Други оперативни расходи	110.000	0	110.000	0,00
464990 Други трансфери	300.000	0	300.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
GD0 ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	200.000	0	200.000	0,00
464990 Други трансфери	200.000	0	200.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	400.000	0	400.000	0,00
424590 Одржување на други зелени површини	400.000	0	400.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	1.100.000	5.632	1.094.368	0,51
423990 Други материјали	550.000	5.632	544.368	1,02
425990 Други договорни услуги	150.000	0	150.000	0,00
464990 Други трансфери	400.000	0	400.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
J40 ЈАВНА ЧИСТОТА	100.000	0	100.000	0,00
464990 Други трансфери	100.000	0	100.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИР	1.400.000	483.714	916.286	34,55
424320 Одржување на автопати, улици и патишта	1.400.000	483.714	916.286	34,55

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	420.000	0	420.000	0,00
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	170.000	0	170.000	0,00
464990 Други трансфери	250.000	0	250.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	24.130.986	67.478	24.063.508	0,28
421430 Транспорт на стоки	0	0	0	0,00
464990 Други трансфери	0	0	0	0,00
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	1.300.000	27.478	1.272.522	2,11
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	22.730.986	0	22.730.986	0,00
482940 Надзор над изградбата	100.000	40.000	60.000	40,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
Ј10 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТП	1.200.000	0	1.200.000	0,00
464990 Други трансфери	1.200.000	0	1.200.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	115.000	0	115.000	0,00
421440 Транспорт на луѓе	10.600	0	10.600	0,00
423110 Канцелариски материјали	15.000	0	15.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	15.000	0	15.000	0,00
425990 Други договорни услуги	44.000	0	44.000	0,00
426990 Други оперативни расходи	15.400	0	15.400	0,00
464990 Други трансфери	15.000	0	15.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	710.000	70.000	640.000	9,86
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	255.000	10.000	245.000	3,92
463120 Трансфери до спортски клубови	405.000	60.000	345.000	14,81
464990 Други трансфери	50.000	0	50.000	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	600.000	0	600.000	0,00
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	0,00
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0,00
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	0	0	0	0,00
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0,00
402190 Други придонеси за ПИО	0	0	0	0,00
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0,00
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0,00
402290 Други придонеси за Фондот за здравство	0	0	0	0,00
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00
402390 Други придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0,00
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0,00
421110 Електрична енергија	0	0	0	0,00
421120 Водовод и канализација	0	0	0	0,00
421220 Дрва	0	0	0	0,00
421240 Течни горива	0	0	0	0,00
421310 Пошта	0	0	0	0,00
421320 Телефон и телефакс	0	0	0	0,00
421440 Транспорт на луѓе	0	0	0	0,00
423110 Канцелариски материјали	0	0	0	0,00
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вра	0	0	0	0,00
423310 Униформи	0	0	0	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	0	0,00
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	0	0,00
423990 Други материјали	0	0	0	0,00
424210 Одржување на згради	0	0	0	0,00
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	0	0,00
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	0	0,00
425230 Осигурување на вработени (несреќи, живот)	0	0	0	0,00
425250 Осигурување на недвижности и права	0	0	0	0,00
425490 Други здравствени услуги	0	0	0	0,00
425760 Превозни услуги во образованието	600.000	0	600.000	0,00
425790 Други образовни услуги	0	0	0	0,00
425990 Други договорни услуги	0	0	0	0,00
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	0,00
464210 Плаќања за сместување на ученици од средно образование	0	0	0	0,00
464220 Плаќања за сместување на ученици од основно образование	0	0	0	0,00
464990 Други трансфери	0	0	0	0,00

Извршување на расходите на буџетската сметка за една потпрограма

Назив на потставката	Буџет	Реализација	Остаток	%
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	155.000	0	155.000	0,00
421410 Горива и масла (моторни возила)	5.000	0	5.000	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	4.000	0	4.000	0,00
425990 Други договорни услуги	75.000	0	75.000	0,00
464990 Други трансфери	71.000	0	71.000	0,00

Извршување на расходите од самофинансирачки за една потпрограма

Назив на потставката	Самофинансирачки	Реализација	Остаток	%
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.852.000	1.779.730	3.072.270	36,68
420120 Патување во земјата - патни расходи	24.000	0	24.000	0,00
421110 Електрична енергија	70.000	0	70.000	0,00
421240 Течни горива	200.000	0	200.000	0,00
423110 Канцелариски материјали	67.000	12.073	54.927	18,02
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	90.000	9.910	80.090	11,01
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	2.835.000	1.410.106	1.424.894	49,74
423710 Средства за одржување на хигиена	10.000	0	10.000	0,00
423990 Други материјали	205.000	190.736	14.264	93,04
424210 Одржување на згради	260.000	11.327	248.673	4,36
425230 Осигурување на вработени (несреќи, живот)	50.000	0	50.000	0,00
425250 Осигурување на недвижности и права	20.000	0	20.000	0,00
425490 Други здравствени услуги	20.000	0	20.000	0,00
425760 Превозни услуги во образованието	780.000	59.800	720.200	7,67
425990 Други договорни услуги	37.000	56.500	-19.500	152,70
426990 Други оперативни расходи	184.000	29.278	154.722	15,91

Извршување на расходите од дотации за една потпрограма

Назив на потставката	Дотации	Реализација	Остаток	%
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	56.442.000	13.842.148	42.599.852	24,52
401130 Основни плати - други вработени	30.499.695	7.485.256	23.014.439	24,54
401310 Персонален данок на доход од плата	2.224.816	545.069	1.679.747	24,50
402110 Основни придонеси за ПИО	8.005.618	1.980.059	6.025.559	24,73
402190 Други придонеси за ПИО	877.626	116	877.510	0,01
402210 Основни придонеси за здравство	2.429.227	803.043	1.626.184	33,06
402220 Основен придонес за професионално заболување	222.368	55.005	167.363	24,74
402290 Други придонеси за Фондот за здравство	0	47	-47	0,00
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	533.711	132.009	401.702	24,73
402390 Други придонеси до Агенцијата за вработување	0	8	-8	0,00
421110 Електрична енергија	832.168	175.944	656.224	21,14
421120 Водовод и канализација	156.000	30.312	125.688	19,43
421220 Дрва	480.000	187.163	292.837	38,99
421240 Течни горива	2.650.000	534.200	2.115.800	20,16
421310 Пошта	10.000	4.040	5.960	40,40
421320 Телефон и телефакс	115.000	29.621	85.379	25,76
421440 Транспорт на луѓе	2.622.461	845.221	1.777.240	32,23
423110 Канцелариски материјали	110.000	9.862	100.138	8,97
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	6.628	-6.628	0,00
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	16.000	13.920	2.080	87,00
423710 Средства за одржување на хигиена	70.000	0	70.000	0,00
423990 Други материјали	164.000	32.957	131.043	20,10
425490 Други здравствени услуги	120.000	0	120.000	0,00
425760 Превозни услуги во образованието	3.809.310	912.110	2.897.200	23,94
425790 Други образовни услуги	20.000	0	20.000	0,00
425990 Други договорни услуги	90.000	0	90.000	0,00
426990 Други оперативни расходи	84.000	5.558	78.442	6,62
464220 Плаќања за сместување на ученици од основно образование	300.000	54.000	246.000	18,00

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

ЧАШКА

Квартал:

од Јануари 2015 година до Март 2015 година

Датум на поднесување на извештајот:

30.04.2015

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	3.561.121	1.015.377		6.144.184	6.144.184	10.720.682
февруари	4.590.435	640.108		6.077.447	6.077.447	11.307.990
март	3.768.419	862.804		6.168.719	6.168.719	10.799.942
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Образложение:

Вкупниот долг на Општина Чашка за основниот буџет изнесува 6.360.053, од кои на ставката 401 во износ од 399860, ставката 421 во износ од 683.779 денари, ставката 423 износ 283.858 денари, ставката 424 во износ од 1.020.638 денари, ставката 425 во износ 102.555 денари, ставката 426 во основниот буџет изнесува 939.908 денари, обврски на ставката 464 во износ од 1.087.322 денари, ставката 482 во основниот буџет изнесува 1.154.953 денари, ставката 486 изнесува 12.180 и на ставката 493 останува долг од 675000 денари. Долгот на училиштата на Општина Чашка изнесува 4.439.889 денари од кои на ставката 421 се однесуваат за електрична енергија, нафта, вода, телефон на трите основни училишта на Општина Чашка (Тодор Јанев- Чашка, Пирија - Горно Јаболчиште и Петре Поп Арсов - Богомила во износ од 3.111.580, на ставката 423 во износ од 40429, ставката 424 во износ од 112.605 денари и ставката 425 се однесува на превоз на ученици во износ од 1.164.980 денари, ставката 426 во износ од 4507 денари и ставката 464 обврски во износ од 5788 денари.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	399.860
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	3.795.359
423	324.287
424	1.133.243
425	1.267.535
426	944.415
427	
452	
453	
461	
462	
463	
464	1.093.110
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	1.154.953
483	
484	
485	
486	12.180
487	
488	
489	
491	
492	
493	675.000
Тотал	10.799.942

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број: _Милан Андов 043241400_____

Овластено лице (печат и потпис):

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Чашка
 Извештаен период : од 01.01.2015 год до 31.03.2015 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 30.04.2015
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валуџа)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валуџа	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечен и транши (во оригинална валуџа)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот				
1	МСИП/З	Реконструкција на локален пат Мелица	МФ	МКД	32.714.172	варијабил	13	3	32578904	не	в	10.02.2017	10.08.2026	10.фев.14	10.авг.26	0	95002	10.02.2015	0	95.002	11.02.2015	0	0	32.578.904	32.578.904				
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													

Забелешки:

Проект Реконструкција на локален пат с. Мелица и Подобрување на водоснабдување во сИзвор

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валуџа)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Земодавач	Оригинална валуџа	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечен и транши (во оригинална валуџа)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската		Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Замопримач (назив на ЈП)		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата	на почетокот	на крајот					
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														

Забелешки:

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број

Маја Анастасовска 043/241-400
 076/426-833

Овластено лице (печат и потпис):

* а) месечно; б) квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
 ** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Бр. 08 – 596/4
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за измена и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина на територијата на општина Чашка

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за измена и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина на територијата на општина Чашка, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/2
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ" бр.82/08, бр.17/11 и бр.53/11), согласно Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост "Службен весник на РМ" бр.88/09, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11, 24/11 и 96/14), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.10.2014 година донесе

ПРОГРАМА

за измена (I) на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2014 година

ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:

- I. Просторот кој е предмет на уредување,
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште,

- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура,
- IV. Изворите за финансирањето на Програмата,
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште,
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба,
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата,
- VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- IX. Динамика на извршување на Програмата,
- X. Преодни и завршни одредби.

I. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен реон.

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- II-1. Подготвителни работи и
- II-2. Расчистување на градежното земјиште.

II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат.
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежното земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

III-1 Основен степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови;
- подземна електрична мрежа;
- улично осветлување;
- водоводна мрежа;
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

III-2 Повисок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа објектите од III-1, како и:

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;
- топлификациона мрежа;
- паркинг простори
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

III-3 Понизок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација);
- нестандартно улично осветлување и;
- надземна нестандартна електрична мрежа.

III-4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водови за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

Овие елементи претставуваат претходни вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;
- изградба на секундарни ТТ-мрежи до приклучен орман;

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства.

III-5 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела:

- Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето(инвеститор).
- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга

инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН-ЕСМ.

- Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти се на товар на корисникот на земјиштето.

- Трошоците за преместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и користење на објектите се на товар на корисникот на земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања се на товар на корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

І ИЗВОРИ НА РАСХОДИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Р.бр	П Р И Х О Д И	Износ во ден.
1	ЈП за државни патишта	3,440,469.00
2	Буџет на Општина Чашка	7,284,314.00
3	Министерство за финансии - грант	3,257,890.00
4	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој	15,658,015.00
	Вкупно	29,640,688.00
	РА С Х О Д И	29,640,688.00
ЕА	Капитални трошоци	207,430.00
1	Изградба(бетонирање) на спортски терен -игралиште во с.Мелница	207,430.00
Ф1	Урбано планирање	1,600,000.00
1	Изработка на урбанистичка документација	300,000.00
2	Обврски по урбанистичка документација од 2014 година	200,000.00
3	Изработка на проектна документација за подобрување на водоснабдувањето на с.Горно Јаболчиште	300,000.00
4	Изработка на техничка документација	500,000.00
5	Плаќање на обврски од 2014	300,000.00
Ј6	Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај	1,400,000.00
1	Зимско одржување	800,000.00
2	Плаќање на обврски од 2014	300,000.00
2	Одржување на улици и патишта при непогоди	300,000.00
ЈД	Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици	24,733,258.00
2	Реконструкција на локален пат мансастир с.Мокрени - м.в. Теовски уши	19,473,096.00
3	Изградба на улица во нас.Чашка	300,000.00
4	Изградба на улица во с.Горно Јаболчиште	300,000.00
	Реконструкција на локален пат за с.Горно Врановци	3,257,890.00
5	Изградба на улица во с.Еловец	300,000.00
6	Надзор на извршување на програмата	702,272.00
6	Плаќање на обврски од 2014	400,000.00
ЈИО	Изградба на системи за одведување и пречистување	1,200,000.00
1	Доградба на фекална канализација во нас.Чашка	1,000,000.00
2	Чистење на речни корита на територијата на Општина Чашка	200,000.00
Ј00	Одржување на урбана опрема	400,000.00
1	Одржување на урбана опрема од ЈПКД ТОПОЛКА	400,000.00
Ј40	Јавна чистота	100,000.00
1	Доделување на средства по Програма за одржување на јавна чистота на ЈПКД ТОПОЛКА	100,000.00
	Вкупно (ЕА, Ф и Ј)	29,640,688.00

V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари.

Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите граѓани.

При изготвување на овој Програма почитуван е Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степеност на уреденост (Службен весник на РМ бр.88/2009, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11).

Трошоците за уредување на градежното земјиште се утврдуваат во согласност со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура во кои се засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци. Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните коефициенти:

I. Градежен реон		
1.	Станбени објекти (индивидуални и колективни)	350,00 ден./м ²
	- станбени простории	Коефициент 1.0
	- станб. простории со висина до 2,50 м, подпокривен простор ...	Коефициент 0.2
	- лоѓија затворена од три страни.....	Коефициент 0.4
	- подлогија затворена од две страни.....	Коефициент 0.3
	- балкони, тераси.....	Коефициент 0.2
	- заеднички проодни тераси, пасажи.....	Коефициент 0.2
	- помошни простории, остава за гориво, котлара, визба.....	Коефициент 0.3
	- трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот.....	Коефициент 0.3
	- скалишен простор и заеднички комуникации.	Коефициент 0.3
	- стражарници, управител, простории за домар.	Коефициент 0.5
	- паркиралишта и гаражи	Коефициент 0.1
	
2.	Деловни, јавни и производни објекти	350,00 ден./м ²

	- простории	Коефициент 1.0
	- магацини.....	Коефициент 0.5
	- помошни простории, остава за гориво, котлара.....	Коефициент 0.3
	- трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објект.....	Коефициент 0.4
	- скалишен простор и заеднички комуникации.	Коефициент 0.5
	- паркиралишта и гаражи	Коефициент 0.1
	- лоѓија затворена од три страни.....	Коефициент 0.5
	- подлогија затворена од две страни.....	Коефициент 0.3
	- балкони, тераси.....	Коефициент 0.4
	- отворен наткриен простор....	Коефициент 0.3
3.	Други објекти:	350 ден./м ²
	- катна гаража	Коефициент 0.2
	- спортски покриени објекти ..	Коефициент 0.5
	- спортски открити објекти ...	Коефициент 0.3
	- гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата.	Коефициент 1.0
	- отворени пазаришта, за 30% од површината на локацијата .	Коефициент 1.0
	- базени.....	Коефициент 0.2
	- трафостаници над 35Кв	Коефициент 1.0
4.	Објекти од група на намени Г- производство. Дистрибуција и сервиси Г1 тешка и загадувачка индустрија Г2 лесна и загадувачка индустрија Г3 сервиси Г4 стоваришта	Коефициент 0.05 Коефициент 0.05 Коефициент 0.05 Коефициент 0.05
5.	За бензинска пумпна станица и нејзините придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, автосервиси, авто салони, помошни простории) -продажни простории на бензинските пумпни станици -услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0 1,0
6.	За објекти од групата на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од групата на класи и намени А4-хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом: -сите простории	0.05

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината на:

- инсталационите канали;
- окната за лофтови;

- окна на врати ;
- отворени паркиралишта и
- подземни резервоари.

За објектите со височина над 32 ката, висината за трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект.

Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина корисна површина.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.	Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка документација, проектна документација и надзор	5,00 %
2	Изградба на улици - пробивање	11,00 %
	37,50 %
	- изградба на горен и долен строј	
3	Изградба на фекална канализација	6,00 %
4	Изградба на водоводна мрежа	5,50 %
5	Поставување на ниско- напонска мрежа	5,00 %
6	Поставување на трафостаница	10,00 %
	Вкупно:	80,00 %

Овие елементи претставуваат вистински (реални) трошоци за опремување на градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При реконструкција со која не се добива нова градежна површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

За утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти согласно Член 20 став3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на РМ бр.23/2011) , при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 100% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште. за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува на следниот начин:

- За расчистувањето на градежни парцели за објекти од комунална инфраструктура за индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти од комунална инфраструктура и уредување на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во денари/м² нето изградена површина.

Корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежно земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуална потрошувачка се наплатува по упросечени цени.

VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма, директно

помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација и доставено решение за локациски услови и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во предходниот период, за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено урбанистичка документација и не е изградена секундарната инфраструктурата, а корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на општината да и надокнади за порано направените трошоци во висина од 20%(основна инфраструктура) од надоместокот за уредување на градежно земјиште да овозможи на идните корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и да ја предаде на општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување

на објекти од комунална инфраструктура не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во Договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниов начин:

- * За вкупен износ на надоместокот до 20.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.
- * За вкупен износ на надоместокот од 40.000,00 до 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- * За вкупен износ на надоместокот над 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
- * При наплатување на надоместокот за уредување на градежното земјиште во случај на легализација (по донесување на Закон за легализација на дивоградби за населени места за кои има донесено урбанистички планови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без оглед на висината на надоместокот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот

помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште .

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на УП за село, УП вон населено место, локална урбанистичка планска документација и Општи акти (согласно усвоената годишна Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка од страна на Советот на Општина Чашка) и изработка на техничка документација за инфраструктурни објекти. УП вон населено место или локална урбанистичка планска документација кои се изработуваат на барање на заинтересирани правни или физички лица и чишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, ќе биде финансирана од страна на барателите.

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

IX. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА

Измените се однесуваат во приходниот и расходен дел од програмата. Измената на Програмата за 2013 година е резултат на се поголемите потреби на населението на Општина Чашка од една страна и слабиот буџет од друга стран. Предлагачот смета доколку се набави материјалот и учество на локалното население ќе може да се изгради поголем обем на инфраструктура а исто така и ќе се зголеми јавното учество во изградбата на локалната инфраструктура и подигне свеста кај населението. Со обезбедување на повеќе финансиски средства ќе се создаде можност за проширување на програмата.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за прераспоредувањето на средствата на

работите од една во друга позиција во износ до 5% да го информира Советот на Општина Чашка, а за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе Советот на Општина Чашка.

Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Чашка”.

Бр. 08 – 596/6
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 година

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 година, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/3
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 4/2008,103/08,156/09,95/10,180/11и171/12)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Чашка За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка
За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Е00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
421110 Електрична енергија	-602.272	0	0	0	0
Ј00 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ					
482940 Надзор над изградбата	602.272	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

БР.

Претседател на Советот на Општина
Чашка
Рамадан Амзов

Бр. 08 – 596/3
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за определување зони и подзони на територијата на општина Чашка со примена на Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот**

Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлука за определување зони и подзони на територијата на општина Чашка со примена на Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/4
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 5 став 1 точка 3 од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ бр.61/04.....188/13) член 24, став 4. од Статутот на Општина Чашка, а согласно член 13 од Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија („Службен Весник на РМ“ бр.54/12,17/13, 21/13 и 142/14), Советот на Општина Чашка на седница одржана на ден 28.04.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА
за измена и дополнување на одлука за определување зони и подзони на територијата на Општина Чашка со примена на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот**

член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на: ОДЛУКАТА за определување зони и подзони на територијата на Општина Чашка со примена на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот бр08-99/7 од 30.01.2015 година донесена од Совет на Општина Чашка

член 2

Во член 1 од одлуката по точка А) се додава нова точка Б) -која гласи се:

Б) Пазарната вредност на градежното земјиште на територија на општина Чашка се утврдува согласно пресметковниот бод од осумнаесетта зона и со соодветни подзони кои одговараат на генералното зонирање на територијата на Република Македонија(5 пресметковни поени)

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 596/5
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 509 КО Лисиче**

Се објавува Одлука за извршување на усогласување на намената на земјиштето на КП 509 КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/5
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со

бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 509 КО Лисиче

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 509 КО Лисиче во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А-домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 596/7
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 КО Мелница

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/6
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 721/2 КО Мелница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 721/2 КО Мелница во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А-домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 596/8
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко планска докуменација на КП 65/3
КО Степанци

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска докуменација на КП 65/3 КО Степанци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/7
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 65/3 КО Степанци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 65/3 КО Степанци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А-домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 596/9
28.04.2015 година
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
усогласувањ на намената на земјиштето на КП
6120/2 Богомила

Се објавува Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 6120/2 Богомила, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/8
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 28.04.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за извршување усогласување на намена на
земјиштето на КП 6120/2 КО Богомила

член 1

Советот на Општина Чашка донесува Одлука за усогласување на намена на земјиште на Генералниот урбанистички план за Чашка (*Одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006*)

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за усогласување на намена на земјиште на урбанистичка документација на Генералниот урбанистички план за Чашка на КП 6120/2 КО Богомила .

член 2

Намената која е означена како Г 5-инфраструктура-железница, да биде усогласена со класата на

намени А-домување (соодветно на состојбата на терен).

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 596/10
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/10
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 28.04.2015 донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Ѓурчиновски Васко од с.Ореше, за финансиски средства во висина од 9.500,00 денари, за погребални трошоци.

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 596/11
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 28.04.2015 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Ѓурчиновски Васко од с.Ореше, за финансиски средства во висина од 9.500,00 денари, за погребални трошоци.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09- 656/9
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015.

Бр. 09- 656/12
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 28.04.2015 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Петковска Ангелина од с.Богомила, за финансиски средства во висина од 9.500,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 596/12
28.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 28.04.2015 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Петковска Ангелина од с.Богомила , во висина од 9.500,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09- 656/11
05.05.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Чашка за извештаен период (кумулятивно) за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Чашка за извештаен период (кумулятивно) за квартал од 01.01.2015 до 31.03.2015 година
3. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за измена и дополнување на Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина на територијата на општина Чашка
4. Програма за измена (I) на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2014 година
5. Заклучок за објавување на Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 година
6. Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 година
7. Заклучок за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за определување зони и подзони на територијата на општина Чашка со примена на Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот
8. Одлука за измена и дополнување на одлука за определување зони и подзони на територијата на Општина Чашка со примена на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот
9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 509 КО Лисиче
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 509 КО Лисиче
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 721/2 КО Мелница
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 721/2 КО Мелница
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 65/3 КО Степанци
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 65/3 КО Степанци
15. Заклучок за објавување на Одлука за извршување усогласувањќ на намената на земјиштето на КП 6120/2 Богомила
16. Одлука за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 6120/2 КО Богомила
17. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
18. Решение за одобрување на финансиски средства
19. Решение за одобрување на финансиски средства
20. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
21. Решение за одобрување на финансиски средства
22. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Техничка обработка: Димче Ангелов**